

НАЦРТ

Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а на предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ____ .11.2022 година ја донесе следната

ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ВО 2023 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Поддршка на работата на Советот на млади на Општина Велес, преку реализација на активности за учење и развој на членовите на Локалниот младински совет, со цел иницирање на активности поврзани со колективниот развој на младите во градот, донесување на Локална Стратегија за млади на Општина Велес и друго;
- Создавање услови за поддршка на младински организации и организации за млади со цел реализирање на активности чија целна група се младите од Општина Велес;
- Поддршка на работата на Младинскиот центар во Општина Велес, со цел афирмација на Општина Велес во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Општина Велес на младите ќе им помага преку:

- Реализирање активности согласно Програмата за работа на Локалниот младински совет и Младинскиот центар, како и преку учество во партнерски проекти со организации за млади и младински организации, во тесна соработка со Агенцијата за млади и спорт, Сојузот за младинска работа, Делегацијата на Европската унија, други меѓународни и национални организации и слично.

Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на младинскиот активизам, негово проширување и надградување.

Програма за активностите на Општина Велес за поддршка на младите во 2023 година		
	НАЗИВ	Предвидени средства
1	АКТИВНОСТИ	500.000,00
1.1.	Поддршка на активности на Локален младински совет на Општина Велес	100.000,00
1.2.	Поддршка на активности на Младински центар во Велес	350.000,00
1.3.	Учество во партнерски проекти	50.000,00
ВКУПНО		500.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Велес, спонзорства и донации.

За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2023 година, доколку е потребно ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства, Општина Велес активностите на младите ќе ги помага и со:

- Доделување награди и признанија;
- Обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- Учество на промотивни и протоколарни средби;
- Организирање кампањи за потенцирање на потребата од вклучувањето на младите во ЛЕР, професионална ориентација и подобрување на стандардот за живеење;
- Организирање анкети за утврдување на интересот и насочување на сферите на делување на општината.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на младите во 2023 година претставува континуитет од Програмата за 2022 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната предлог-програма ќе содржи во себе забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, здруженијата на граѓани и месните и урбани заедници.

Општина Велес ги имплементира законските одредби произлезени од Законот за младинско учество и младински политики, а со тоа се овозможува поддршка на работата на Локалниот Совет на млади на Општина Велес, меѓу кои и донесување на Локална Стратегија за млади на Општина Велес заедно со Акциски план за 2023 година, поддршка на работата на Младинскиот центар во Општина Велес, преку реализирање на активности од годишната Програма за работа на Младинскиот центар. Сето тоа овозможува создавање услови за поддршка на младински организации и организации за млади, но и на поединци, со цел реализирање на активности чија целна група се младите од Општина Велес.

Преку учеството во партнерски проекти со организации за млади и младински организации, Општина Велес овозможува поддршка и афирмација на волонтерското работење, младинскиот активизам и генералната поддршка на младите од градот и целата територија на Општина Велес.